

Врз основа на член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија бр.7/16), член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на ден 08.10.2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП СКОПСКА ЦРНА ГОРА ЧУЧЕР САНДЕВО за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година

1. На ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево се утврдува регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување и тоа:
 - за 2020 година
 - за категорија домаќинства во износ од 14,82 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 37,04 ден/м³.
 - за 2021 година
 - за категорија домаќинства во износ од 14,79 ден/м³;
 - за категорија останати во износ од 36,98 ден/м³.
2. Давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение треба да ги примени следните услови:
 - да ги пременува тарифите од точка 1 на ова решение и
 - да подготви и достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија План за прилагодување на тарифите и Бизнис план согласно ова решение.
3. Се задолжува давателот на водната услуга да достави нов План за прилагодување на тарифите за водни услуги за регулираниот период 2021-2023 година најдоцна во рок од девет месеци пред истекот на важноста на ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а ќе се применува од 01.11.2020 година.

Образложение

ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево не постапи согласно член 11 од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 9 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17) (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) не поднесе барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 - 2021 година.

Со оглед на тоа што давателот на водната услуга ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево, не постапи согласно законската обврска и во законски утврдениот рок не достави барање за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување со предлог тарифа за регулиран период 2019 – 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги постапи согласно член 16 од Законот за утврдување на цени на водните услуги и член 16 од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга и донесе Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување заведено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика под УП1 бр. 08-71/20 од 22.05.2020 година и го објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.135 од 26.05.2020 година.

По донесување на Решение за започнување на постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување заведено во архивата на Регулаторна комисија за енергетика под УП1 бр. 08-71/20 од 22.05.2020 година, ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево ја достави потребната документација заведена во архива на Регулаторна комисија за енергетика под УП1- 00-71/20 од 21.09.2020 година. По спроведената анализа на доставените податоци од ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево, Регулаторната комисија за енергетика го донесе ова решение со кое утврди регулаторна тарифа на претпријатието за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2020 и 2021 година.

Утврдената регулаторна тарифа со гореспоменатото решение, давателот на водната услуга ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево е должен да ја применува до донесување на решение за утврдување на тарифата за снабдување со вода за пиење или водоснабдување врз основа на доставен План за прилагодување на тарифата.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 2 октомври 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение акт за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-2061/1 од 8

октомври 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторна комисија за енергетика

По анализа на податоците, Регулаторната комисија за енергетика за 2020 и 2021 година од регулиран период 2019-2021 година го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2020	2021
Оперативни трошоци	денари	4.098.449	4.159.925
Амортизација	денари	28.246	26.833
Средства за ликвидност	денари	20.681	20.972
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0
Принос на регулирани средства	денари	9.532	7.678
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	4.156.908	4.215.409
Количина	m ³	270.216	274.629
Просечна тарифа	ден/m ³	15,33	15,30
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	15,27	15,25
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	15,38	15,35

Оперативните трошоци за годините 2020 и 2021 од регулираниот период 2019 – 2021 година утврдено е да изнесуваат:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар за 2020 година изнесуваат 849.459 денари и за 2021 година 862.201 денари;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства за 2020 година изнесуваат 180.109 денари и за 2021 година 182.811 денари;
3. Трошоците за осигурување на основните средства изнесуваат 13.609 денари за 2020 година и 13.813 денари за 2021 година;
4. Трошоците за бруто плати изнесуваат 2.223.074 денари за 2020 година и 2.256.420 денари за 2021 година;
5. Другите услуги изнесуваат 584.474 денари за 2020 година и 593.241 денари за 2021 година;
6. Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 242.128 денари за 2020 година и 245.760 денари за 2021 година;
7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот изнесуваат 5.595 денари за 2020 година и 5.679 денари за 2021 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 28.246 денари за 2020 година и 26.833 денари за 2021 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 20.681 денари за 2020 година и 20.972 денари за 2021 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2020 година изнесува 9.532 денари и за 2021 година 7.678 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика утврди просечната регулаторна тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување да изнесува 15,33 ден/м³ за 2020 година и 15,30 ден/м³ за 2021 година.

Соодветно на горе наведеното, регулаторната тарифа за категоријата на корисници – домаќинства изнесува 14,82 ден/м³ за 2020 година и 14,79 ден/м³ за 2021 година, додека пак за категоријата на корисници – останати регулаторната тарифа изнесува 37,04 ден/м³ за 2020 година и 36,98 ден/м³ за 2021 година.

При утврдување на регулаторната тарифа за водната услуга снабдување со вода за пиење или водоснабдување, Регулаторната комисија за енергетика имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите утврдени со Законот за водите или со друг закон, како и даноците утврдени со закон.

Регулаторната комисија за енергетика го задолжува ЈКП Скопска Црна Гора Чучер Сандево да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението.

УП1 бр.08-71/20
08.10.2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски